

БАРАЊЕ

за издавање на **ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ** (за новороденче)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Подрачно одделение _____

Подрачна канцеларија _____

Месна канцеларија _____

ТАКСЕНА МАРКА

Име(на новороденчето)		
Презиме(на новороденчето)		
РОДЕН-А	Ден, месец, година	
	Место, Држава	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ(за мајката и моминско) НА РОДИТЕЛИТЕ	Татко	
	Мајка	

Подносител на барањето(име,презиме)

Дата на поднесување

(ден,месец,година)

Адреса на живеење

(Улица,број и населено место)

Потребно е :

100ден.таксена марка

50ден.на уплатница